



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 8

СКОПЈЕ, ПЕТОК 21 МАРТ 1947 Г.

Год. III

„Службен весник на НРМ“ излегуе шесткратно. Ракописите се испраќаат во дупликат пишани на машина во проред на една страна од табакот, на адреса: Службен весник на НРМ — ул. Маршал Тито бр 10 — Скопје. Ракописите не се враќаат.

Цена на весникот е 4 ден. од табак. Претплатата за една година 250 динари, а за едно полугодие 130 динари. — Претплата се испраќа преку Македонска стопанска банка — централа на Народна банка на ФНРЈ — Скопје — чек сметка 8-801-129, или се внася во самата администрација на весникот.

78

Врз основа на чл. 73 точка 4 од Уставот на Народна Република Македонија и на чл. 4 став 2 од Законот за избор на одборници за народните одбори, Президиумот на Народното собрание на НРМ го донесе следниот

У К А З

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗОТ ЗА РАСПИШУЕЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Поради невозможноста истовремено да се извршат техничките приготвувања за избор на одборници за сите месни народни одбори на сета територија на Народна Република Македонија, кои што одбори се најмногубројни и имаат голем број изборни единици, затоа а согласно наведениот законски пропис, точките: 2) и 3) од Указот за распишување општи избори за избор на одборници за сите месни народни одбори на територијата на Народна

79

Врз основа чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањето на народното стопанство.

и обнова на земјата Владата на Народна Република Македонија, на предлог на Министерот на земјоделството и шумарството, донесе следната

УРЕДБА

Член 1

Се ставуе ван снага Уредбата на Владата на Народна Република Македонија за млеко преработувањето, обнародвана во Службен весник на Народна Република Македонија број 5 од 8 март 1946 год

Република Македонија У. Бр. 40 од 15 февруари 1947 година се изменуваат и гласат:

2) Изборите за сите месни народни одбори не се одржат по следниот распоред:

а) изборите за сите месни народни одбори од подрачјата на штипска, кратовска, крушевска, царевска и беровска административна околина, не се одржат во недела на ден 20 април 1947 година;

б) изборите за сите месни народни одбори од подрачјата на Титов-велешка, тетовска ресенска и Гјорчепетровска административна околина, не се одржат во недела на ден 27 април 1947 година;

в) изборите за сите месни народни одбори од подрачјата на охридска, гевгелиска струшка и радовишка административна околина не се одржат во недела на ден 4 мај 1947 година;

г) изборите за сите месни народни одбори од подрачјата на битолска, кичевска, дебарска кочанска и криво-паланечка административна околина, не се одржат во недела на ден 11 мај 1947 година;

д) изборите за сите месни народни одбори од подрачјата на прилеп-

ска, кавадарска, св. николска и гостиварска административна околина, не се одржат во недела на ден 18 мај 1947 година; и

г) изборите за сите месни народни одбори од подрачјата на скопска, кумановска, струшка, демир-хисарска и бродска административна околина, не се одржат во недела на ден 25 мај 1947 година.

3) Спроведувањето во живот на овој Указ за секоја група на месни народни одбори наведени во точка 2 од овој Указ, има да започне на пет недели пред денот определен за избори, т. е. од тој ден има да се смета рокот за поднесување и потврдување на кандидатски листи предвиден во чл. 33 од Законот за избор на одборници за народните одбори, како и сроковите за сите други постапки во врска со предниот Закон.

У. Бр. 13

Скопје, 14 март 1947 година
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ,
С. Гигов с. р. Б. Фотев, с. р.

Член 2

Се овластуе Министерот на земјоделието и шумарството да во согласност со Министерот на трговијата и снабдувањето на Народна Република Македонија со свои прописи го уредат прашањето за млеко преработувањето од 1947 година.

Член 3

Оваа Уредба стапуе во снага веднага

Министер
на земјоделието и шумарството
К. Симоски, с. р.

Подпредседател
на Владата на Народна Република Македонија
Видое Смилевски, с. р.

80

На основание чл. 1 од Законот за овластување на Владата на Народна Република Македонија да донесуе уредби за експроприација на недвижими имоти во општ интерес и да одредуе височината на накнадата за таа експроприација, — Владата на Народна Република Македонија по предлог на Министерот на внатрешните работи на НРМ донесуе следната

УРЕДБА

За експроприација на недвижните имоти потребни за подигање зграда на Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија.

Чл. 1

За подигање зградата на Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија во гр. Скопје се експроприраат следните недвижни имоти.

1) Катастарска парцела бр. 8488/1 на улица 19 бр. 97 сопственост на Благо Тодоров и Најдо Стојанов, со површина од 320 кв. метара, од кој 91 кв. метра под куќа, а 229 кв. метара дворно место.

2) Катастарска парцела бр. 8487 на ул. 19 бр. 95 сопственост на Коце Кузманов од гр. Скопје, со површина од 293 кв. метара, од кој 50 кв. метара под куќа а 243 кв. дворно место.

3) Катастарска парцела бр. 8486 на ул. 19 бр. 93 сопственост на Мите Велков од гр. Скопје, со површена 311 кв. метар од кој 130 кв. метара, под куќа, а 181 кв. метара дворно место.

4) Катастарска парцела бр. 8552 на ул. 27 бр. 27, сопственост на Нешо Младенович од гр. Скопје, со површина од 194 кв. метара од кој 162 кв. метара под куќата, а 32 кв. метра дворно место.

5) Катастарска парцела бр. 8551 на ул. 27 бр. 25, сопственост на Коце Георгиев од гр. Скопје со површина од 97 кв. метара, од кој 60 кв. метра под куќа, а 37 кв. метра дворно место.

6) Катастарска парцела 9550 на ул. 27 бр. 23, сопственост на Перса Стаич од гр. Скопје, со површина од 86 кв. метара од кој 74 кв. метра под куќа а 12 кв. метра дворно место.

7) Катастарска парцела бр. 8494 на ул. 27 бр. 4 сопственост на Велика Јованова од гр. Скопје, со површина од 142 кв. метра, од кој 45 кв. метра под куќа 97 дворно место.

8) Катастарска парцела бр. 8494 на ул. 27 бр. 6 сопственост на наследниците на Фанка Браздова од гр. Скопје, со површина од 92 кв. метара, од кој 35 кв. метара под зграда, а 57 кв. метра дворно место.

9) Катастарска парцела бр. 8493 на ул. 27 бр. 8, сопственост на Павле Цветков од гр. Скопје, со површина од 86 кв. метра, од кој 61 кв. метра под куќа, а 25 кв. метра дворно место.

10) Катастарска парцела 8490 на ул. 27 бр. 10 сопственост на Вејна Стојанова од град Скопје со површина од 105 кв. метра, од кои 56 кв. метра под куќа а 49 дворно место;

11) Катастарска парцела бр. 8489 на ул. 27 бр. 12, сопственост на Петре Раденков од град Скопје со површина 102 кв. метра плац.

12) Катастарска парцела бр. 8491 на ул. 19 бр. 83 сопственост на наследниците на Крсто Триков од град Скопје со површина од 132 кв. метра од кое 80 под куќа, а 52 кв. метра дворно место.

13) Катастарска парцела бр. 8492 на ул. 19 бр. 81 сопственост на Спасена Димова, од град Скопје, со површина од 148 кв. метра, од кои 97 кв. метра под куќа, а 50 кв. метра дворно место;

14) Катастарска парцела 8482 на ул. 19 бр. 67, сопственост на наследниците на Божин Димишковски од град Скопје, со површина од 470 кв. метра плац.

15) Катастарска парцела 8481 на ул. 19 бр. 65 сопственост на наследниците на Јован Димишковски од град Скопје, со површина од 650 кв. метра од кои 150 кв. метра под куќа, а 500 кв. метра дворно место.

16) Катастарска парцела 8463 на ул. 19 бр. 69 сопственост на Димче Трајков од град Скопје, со површина од 70 кв. метара дворно место.

17) Катастарска парцела 8480 на ул. 19 бр. 63 сопственост на Тодор Димишковски од град Скопје, со површина од 360 кв. метра дворно место.

18) Катастарска парцела 8464 на ул. 19 бр. 71 сопственост на Петре Спасевски од град Скопје, со површина од 297 кв. метра, од кои 84 кв. метра под куќа, а 213 кв. метра дворно место.

19) Катастарска парцела 8465 на ул. 19 бр. 73 сопственост на наследниците на Јован Станкович од град Скопје со површина од 331 кв. метра дворно место.

20) Катастарска парцела 8479 на ул. 19 бр. 75 сопственост на Панче Стевков од град Скопје со површина од 134 кв. метра, од кои 87 кв. метра под куќа, а 47 кв. метра дворно место.

21) Катастарска парцела 8478 на ул. Кеј 13 ноември бр. 52 сопственост на Томо Стојков од град Скопје, со површина од 275 кв. метра, од кои 40 кв. метра под куќа, а 235 кв. метра дворно место.

22) Катастарска парцела бр. 8475 на ул. Кеј 13 ноември бр. 54 сопственост на Цвета Кратовалиева, од град Скопје, со површина од 60 кв. метра дворно место.

23) Катастарска парцела 8464 на ул. Кеј 13 ноември бр. 55 сопственост на Ана Серафимова од град Скопје, со површина од 77 кв. метра плац.

24) Катастарска парцела 8496 на ул. Кеј 13 ноември бр. 60 сопственост на Државна инвестициона банка со површина од 5.904 кв. метра плац.

Експроприацијата обхваќа дворните места, градите и стварните права на нив.

Потребно може да се земат на употреба и имоти, чија употреба е нужна за извршување работите околу изградбата на Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија.

Чл. 2

На сопствениците ќе се даде накнада за недвижните имоти експроприрани или земени на привремена употреба согласно оваа Уредба.

Чл. 3

Спроведувањето на експроприацијата и определувањето на размерот на накнадата за експроприацијата

или земените на привремена употреба имоти ќе се изврши од Првостепената експроприациона комисија во гр. Скопје, назначена од Министерот на внатрешните работи на НРМ. А во која ќе бидат по еден претставител на Градскиот народен одбор на гр. Скопје на Министерството на градежните на НРМ и на Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Против решението на Првостепената експроприациона комисија односно размерот на накнада за имотот, странките имаат право на жалба до Окружниот суд во гр. Скопје во рок од 8 дена, од денот примање на решението.

Чл. 4

Штом Првостепената експроприациона комисија гизначи и оцени имотите, што се експроприраат, односно земат на привремена употреба, ќе се изврши забелешка во земјишните книги, а имотот се предава на располагање на министерството на внатрешните работи на НРМ.

Жалбата против решението на Првостепената експроприациона комисија не го задржува претпријатието на имотот.

Чл. 5

Правосилното решение на Првостепената експроприациона комисија, како и решението на Окружниот суд по жалбата против решението на Првостепената експроприациона комисија, се основ за пренесување правото на сопственост и другите стварни права во земјишните книги.

Чл. 6

Се ова стое Министерот на внатрешните работи на НРМ во согласие со Министерот на финансите, да издаде правилник за постапката и експроприацијата на недвижните имоти согласно ова Уредба, како и за размерот, начинот на утврдување и исплата накнадата на сопствениците на експроприираниот или земен на привремена употреба недвижен имот.

Чл. 7

Оваа Уредба влегуе на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1088 — 31 јануари 1947 година Скопје.

Министер на внатрешните работи на НРМ Претседател на Владата на НРМ
Цветко Узуновски с. р. Лазар Колишевски с. р.

81

На основание чл. 6 од Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и печалбата и распределбата на печалбата на овие претпријатија, Владата на Н. Р. Македонија пропишуе

УРЕДБА

за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од локално значење и за печалбата и распределбата на печалбата на овие претпријатија во Н. Р. Македонија

цените и за печалбата и распределбата на печалбата на овие претпријатија во Н. Р. Македонија.

Член 1.

Цената на градежните услуги се состои од:

- а) трошковите на материјалот;
- б) платите на изработувачката со додатоците на плата;
- в) општите трошкови на градилиштето;
- г) калкулативните отписи (амортизација);
- д) трошковите на управата и продавачката;
- е) предвидената печалба на претпријатијата, и
- ж) данокот на производите (данок на услуги).

Трошковите под а) и б) се пресметуваат по одредитивно-оперативен раководител наидоцна во рок од (6) шест недели по истекот на тримесечието. Тој изданието норми.

Општите трошкови на градилиштето, калкулативни отписи и трошковите на управата и продавачката се пресметуваат во проценти спрема трошковите под а) и б), и тоа врз основа на утврдените норми.

Исклучително од горните одредби нормите и одредените проценти нема да се применуваат кај оние градежни работи, која што заради самата природа на работата не доставуваат потребни елементи за утврдување нормите на трошковите.

За државните градежни претпријатија од локално значење ќе се применат прописите за елементите од цената што се состои цената на градежните услуги како и нормите на поедини видови трошкови и височината на постотокот за елементите под в), г) и д) пропишани од Планската комисија при Владата на НР Македонија за државните градежни претпријатија од републиканско значење, а по предлог на Министерот на градежите на НР Македонија.

Член 2. —

Печалбата на градежните претпријатија се состои од:

- 1) Предвидена печалба;
- 2) Непредвидена печалба.

Предвидената печалба се пресметува и утврдува во постотокот од вкупните износи на трошковите на материјалот, платите на изработувачката со додатоците на плата, како и на општите трошкови на градилиштето до колку се овие од продуктивен карактер.

Постотокот на предвидената печалба ќе се пресметува за поедини видови на градежни објекти по прописите кои што ќе ги донесе Владата на ФНРЈ за државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење.

Непредвидената печалба ја остварува претпријатието со смалување нормираните трошкови на материјалот, платите на изработувачката и во постотокот на одредените општи трошкови на градилиштето и трошковите на управата и продавачката.

Член 3. —

Од непредвидената остварена печалба, до 50% корист на банковата сметка на претпријатието ќе се книжи оној постоток кој ќе го утврди Министе

рој на градежите на НР Македонија за градежните и претпријатија од републиканско значење, а остатокот во корист на банковата сметка на Управата под чие раководство спаѓа претпријатието.

Во колку претпријатието не спаѓа под раководство на Управа, сета постигната предвидена печалба ќе ја книжи претпријатието на своја банковна сметка.

Од предвидената печалба која се книжи на пивна сметка, претпријатијата самостојно ќе употребат 50% за рационализација која што не е со планот предвидена, за технички и технолошки иновации и за поарнување сигурносните уредба и хигиенските услови на работата. Постотокот од печалбата со кој што претпријатието самостојно ќе располага ќе биде оној кој е одреден од Министерот на финансите на НРМ по предложение на Министерот на градежите за градежните претпријатија од републиканско значење.

Управите под чие раководство поднајат претпријатијата ќе ја употребат предвидената печалба книжена на пивна банковна сметка, за со план предвидени одделни рационализации на позаостанатите претпријатија и за поголеми инвестиции.

Член 4. —

Од предвидената остварена печалба до 50% оди во корист на Фондот на раководството од дотичното претпријатие, а до 25% се книжи на банковна сметка на претпријатието. Остатокот од непредвидената остварена печалба ќе се книжи во корист на буџетот на органот кој што го основал претпријатието.

Претпријатието самостојно ќе располага со постотокот од непредвидената остварена печалба кој што се книжи на негова банковна сметка.

Постотокот од непредвидената остварена печалба со кој самостојно ќе располага претпријатието ќе биде оној кој што ќе го одреди Министерот на финансите на НРМ по предложение на Министерот на градежите за градежните претпријатија од републиканско значење.

На крајот на секое тромесечие претпријатието ќе ја пресмега и остварената непредвидена печалба и за тоа ќе поднесе извештај на својот административен оперативен раководител, најдоцна во срок од 6 недели по истеко на Тромесечието. Под извештај има да биде доставен на Министерството на финансите на НРМ и на Планската комисија при Владата на НР Македонија.

Чл. 5

Постотокот како од предвидената така и од непредвидената печалба на претпријатието, кој што оди во Фондот на раководството на претпријатието ќе биде оној кој што ќе го одреди Стопанскиот совет на ФНРЈ за градежните претпријатија од општо државно и републиканско значење.

Чл. 6

Државните градежни претпријатија во НРМ од локално значење се должни без оглед на стопата на нормираните трошкови, да во своето книговодство точно искажат сите свои индивидуални стварни трошкови

Чл. 7

По блиски прописи за спроведување на ова Уредба ќе донесе Министерот на градежите на НРМ, во согласност со Председателот на Планската комисија на Владата на НР Македонија.

Чл. 8

Ова Уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот весник на НР Македонија“ а ќе се применуе од 1 јануари 1947 год.

Скопје: 30 I 1947 год. - - Бр. 1066

Претседател на Владата на НРМ:
Л. Колишевски, с. р.

82

На основание чл. 1 од Законот за овластување на Владата на НРМ да донесе уредба по прашањата од народно стопанство и обнова на земјата, Владата на НРМ пропишуе следната

УРЕДБА

за укинување на Федералното аутомобилно претпријатие — ФАП — за Македонија

Чл. 1

Се укинуе Федералното аутомобилно претпријатие ФАП за Македонија.

Чл. 2

Послуженето на Федералното аутомобилско претпријатие ФАП за Македонија ќе го превземе дирекцијата на транспортните претпријатија при Министерството на трговијата и снабдувањето на НРМ.

Чл. 3

Ликвидацијата на Федералното аутомобилско претпријатие ФАП за Македонија ќе ја спроведе Ликвидациона комисија во состав од 5 члена.

Ликвидационата комисија ја поставев Председателот на Владата на НРМ.

Чл. 4

По блиски напатствија (одредби) за спроведувањето на ова Уредба ќе донесе Председателот на Владата на НРМ.

Чл. 5

Ова Уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службен весник“ на Народна Република Македонија.

Бр. 2316 — 8. III, 1947 г.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ
Лазар Колишевски

МИНИСТЕР

на градежите на НРМ

Т. Ношпал

83

На основание член 6 Уредбата за експроприацијата на недвижните имоти потребни за подигање зграда на Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија, — а во согласие со Министерот на финансите на Народна Република Македонија, пропишувам следниот

ПРАВИЛНИК

за постапка при експроприацијата, за начинот на утврдување височината и исплатата на накнатата сопствениците на експроприраните имоти согласно Уредбата за експроприација на недвижните имоти потребни за подигање зграда на Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Член 1

Наведените недвижни имоти по чл. 1 од Уредбата за експроприација на недвижните имоти потребни за подигање зграда на Министерството на внатрешните работи на НРМ се експроприраат во целост и цврната сопственост се одзема од сопствениците на имотите. За сите имоти на Народна Република Македонија и за потребите на Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Член 2

Привремено можат да се земат на употреба имоти, кои што се нужни за сместување материјали за изградба на зградата, како: песок, камена, тули, дрвен материјал, за изградба привремена брзина, за живеење на работниците, за привремена магација, за сместување машински инсталации, за преработка на потребниот материјал, за привремен пат за довозување материјал и сл.

Земање имоти за привремена употреба ќе се врши само во крајен случај, ако недвижните имоти работени во чл. 1 од споменатата Уредба не можат да задоволат нуждите наведен во претходниот став.

Привремено можат да се земат на употреба само такви недвижни имоти кои во користењето можат да се вратат на сопственикот во приближно првобитна состојба.

За притоа мачата употреба на недвижните имоти ќе се даде на сопствениците накнада по прописите на овој Правилник.

Член 3

Ако потребата заради која се врши земање имоти на привремена употреба може да биде еднакво задоволена од повеќе недвижни имоти, ќе се земе на привремена употреба оној имот, кој има по мала вредност или по мало стопанско значење.

Член 4

Заедно со експроприацијата за земјишните парцели се експроприраат и сите згради, било жилиш

ни, било стопански, заедно со сите постројки на ниф, доколку тие се сметаат за недвижно по началата на приватното право. Постројките, кои по началата на приватното право не се сметаат за недвижности, сопственикот е должен да ги отстранува сам во одредениот срок, за кое има право на накнада на трошковите.

Овојните другите дрвја се предмет на експроприацијата и за истите сопственикот има право на накнада.

Член 5

Својот материјал од зградите и постројките на експроприраната земјиште по претходниот член, доколку неке биде потребен за изградбата на зградата на Министерството, ќе се отстапи првенствено на сопствениците на имотите при услов да тие постават такво барање.

Материјалот ќе им се отстапи само след како претходно биде проценета неговата вредност. Истата вредност побрзо ќе се одбегне од износот на накнатата, која ќе треба да се исплати на сопствениците.

Член 6

Извршените со решението на Министерството на внатрешните работи на НРМ членови на Подзастапувачката експроприациона комисија се должни на одредениот им во соопштението датум да се јават на Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Пред започнување на својата работа членовите на комисијата се должни да положат клетва, дека својата должност ќе ја вршат совесно, непристрасно и по принципите на Уредбата за експроприацијата на недвижните имоти потребни за подигање зграда на Министерството на внатрешните работи на НРМ, како и по прописите на овој Правилник.

Член 7

Службата на членовите на комисијата се смета за јавна и почесна служба.

Членовите на комисијата немаат право да барат дневници за работата вршена во редовното канцеларско работно време.

За работата вршена во изванредното работно време на членовите на комисијата ќе се даде следствено на работата пазивална награда од стоа на Министерството на внатрешните работи на НРМ. Размерот на истата ќе биде определен од Министерот на внатрешните работи споразумно со Министерот на финансите на НРМ.

Член 8

Не може да биде член на комисијата лице кое е по било каков начин заинтересирано за недвижниот имот, кој што се Експроприра, односно зема на привремена употреба.

Член 9

Работата на комисијата е подноважна само, кин се променат сите три члена на комисијата.

Претседател на комисијата е претставителот на Градскиот народен одбор на град Скопје.

За својата работа комисијата е должна да води записник.

Член 10

Комисијата има право за вршење на своите задачи да бара од Градскиот народен одбор од град Скопје да му стави на disposizione неопходниот број проценители и стручни лица, доколку од такви не има потреба, додека неопходниот број административни службеници ќе биде ставен на disposition од страна на Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Член 11

Задалок на Првостепената експроприациона комисија е:

1) Да изврши преглед и проценка на недвижните имоти, зградите, постројките и растенијата на земјиштето, кое што се експроприира;

2- Да одржи усмена јавна расправа заради утврдување на фактичката и правната состојба на експроприраните имоти и врз основа на установената состојба, да донесе решенија за размерот на накнадата на сопствениците на недвижните имоти, кои што се експроприираат или земат на привремена употреба.

3) Да достави правосилните решенија односно експроприацијата на недвижните имоти, записниците како и целата своја преписка след завршување на работата на Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Член 12

Во началото на својата работа комисијата е должна да се снабди со експроприационата основа, која се состои од:

1) *парцелен план*, во кој треба да бидат уцртани парцелите, кои што се предмет на експроприацијата. Секоја парцела треба да биде означена со својот број на катастарскиот план. Сите згради и други објекти, кои што се наоѓаат на експроприраното земјиште, треба исто така да бидат уцртани во планот.

2) *Список на катастарските парцели*, кои што се експроприираат, со своите рубрики

а) реден број.

б) фамилијарно и годено име на сопственикот на земјиштето и место на неговото живеење, спрема катастарските книги.

в) Број на парцелата спрема катастарскиот план.

г) Катастарската површина на парцелата, која што се експроприира, со точен означување каков дел од истата е под зграда, а каков само дворно место.

Списокот мора да биде во согласен со парцелниот план.

3) *Попис на зградите*, во кои исцрпно да бидат опишани сите згради кои се наоѓаат на експроприраното земјиште;

4) *Попис на дрвјата и другите растенија*, кои се наоѓаат на експроприраното земјиште.

Доколку катастарските и земјојнижните податоци се уништени и спрема тоа не можат да се набават, експроприационата основа ќе се состави врз основа на геодетските и техничките прописи, како и со приспособање на веродостојни податоци, по начин како тоа комисијата ќе го најде за најцелесообразен, а во согласие со катастарските органи.

Член 13

Експроприационата основа ќе биде доставена на Првостепената експроприациона комисија од страна на Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Председател на комисијата е должен, по првобитните писмата, да свика комисијата на состанок.

Член 14

Комисијата е должна, да соопшти на сопствениците на недвижните имоти, кои што се експропрират, во одредено време да ја дочекаат комисијата, за да би дате своите изјави и за да би присуствувале при спроведувањето на експроприационата поставка.

Ако некој од сопствениците не дојде комисијата ќе работи и во негово отсуствие.

Комисијата е должна да даде на сопствениците на експроприраните недвижни имоти потребните објаснувања во врска со спроведувањето на експроприацијата.

Забелешките направени од страна на сопствениците на експроприраните имоти единствено граѓаните на земјиштето, неговата големина, како и сите други забелешки, кои би биле од влијание за донесување правни одлуки, комисијата ќе ги состави и ќе ги забележи во записникот.

Комисијата ќе настојува лице место да ја провери точноста на правните забелешки и основаноста на барањата и за нив ќе донесе решение во записникот.

Член 15

След како составна предвидените на состанокот ќе донесе решение по истите, комисијата донесува решение за накнадата односно експроприраните имоти.

Накладата се дава во готови пари со исплатување след правосилноста на решението од Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Член 16

Комисијата донесува своите решения на записник. Записникот треба да содржи следните елементи:

а) ден, час и место на состанокот на комисијата;

б) имињата на членовите на комисијата, како и евентуалните имиња на преценителите или стручни

в) имињата на секој сопственик, чиј имот е предмет на експроприација, со забелешка дали е истиот присаген или не;

г) точното означување на имотот, неговиот број, неговата катастарска површина и неговата површина;

д) исцрпен опис на зградите кои се навоглат на односно земјиште;

е) проценката на земјиштето, зградите постројките и растенијата на него.

Решението на комисијата треба да биде образложено. Истото се потпишуе од сите три члена на комисијата.

Член 17

Свирната вредност на експроприраните недвижни имоти се одредуе спрема нивната средна вредност во денот на проценката. При одредувањето свирната вредност не се зема во оглед особено вредност, која што имотот може да ја има лично за сопственикот. Исто така неможе да се земе во оглед зголемувањето на вредноста на недвижот имот, кој би имала да настанува било поради работи за кои се врши експропријацијата, било поради какви други општествени фактори.

Проценката за големината на накнадата се одредуе после увидот на самото место и грижлива та оценка на сите податци, факти и општествени фактори кои се од влијание за правилната оценка на вредноста на имотот и за височината на накнадата која што на сопствениците има да се исплати.

Накнадата во смисол на овој Правилник опфаќа само свирната вредност на експроприраните недвижни имоти, а не и можесобни печалки, доколку со овој Правилник не е предвидено инаку.

За овозможување стари преку три години на сопственикот му припаѓаат уште и наклада во височината на тригодишниот прилив.

Член 18

Потрадата за недвижен имот привремено земен на послуга се состои од износ кој што се одредуе спрема средниот едногодишен чист приход доколку од имотот пред експропријацијата.

Ако вредноста на недвижниот имот после привремено земен се смалила или зголемила, накнадата во вредноста има да се додели односно одбие од накнадата пресметана по претходниот став.

Член 19

Против решенијата на Првостепената експропријационата комисија односно размерот на накнадата за експроприраните имоти странските имаат право на жалба во рок од 8 дена, од денот на приемот на прелис од решението до Окружниот суд во град Скопје.

Против решенијата на комисијата може да појде жалба и Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Окружниот суд ако најде жалбата за умесна може решението на комисијата или да го премакне или да го поништи и нареди нова проценка.

Член 20

Решението на комисијата стануе правосилно след 8 дена од денот на доставувањето му на сопственикот, ако против него не е вложена жалба, односно кога Окружниот суд ќе донесе решение, со кое потврдуе или проиначуе решението на Првостепената експропријационата комисија.

Правосилното решение на Првостепената експропријационата комисија, односно решението на О-

кружниот суд по жалбата, — со основ за укинување на стварните права во земјишните книги.

На правосилноста на решението на комисијата односно Окружниот суд, Министерството на внатрешните работи на НРМ ќе побара укинување на експропријациите права во полза на Народна Република Македонија.

При поднесување барање за укинување не се поднесе доказ на извршената исплата на накнадата на односниот сопственик.

Член 21

Постопката по овој Правилник се смета за хитна.

Член 22

Овој Правилник влегуе во сила со денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2257 — 11 февруари 1947 година

Министерство на внатрешните работи на НРМ

Согласен Министер на финансите на НРМ
Павел Узуновски, с. р. Д. Цамбаз, с. р.

На основание чл. 1 од Уредбата за влиеска распределба и потрошва на стоката од 12. V. 1945 година во врска со чл. 1 од Наредбата за разврстување на жителството во потрошачките категории од 13. IX. 1946 година согласно Наредбата на Министерство на внатрешните работи на НРМ од 5. III. 1947 год. издавам следна:

НАРЕДБА

за определување на дажбите хлеб за сето централно дигелно население во НРМ.

Член 1

а) На работниците од потрошачка категорија I со нив изделени лица ќе се издава дневно 650 гр. хлеб;

б) На работниците од II категорија и со нив изделени лица ќе се дава по 350 гр. хлеб—дневно;

в) На рибарите од III категорија и со нив изделени лица ќе се дава по 350 гр. хлеб—дневно;

г) На сите лица категории на потрошачките и на сите деца ќе се дава по 250 гр. хлеб дневно;

Член 2

Доколку на место хлеб се издава брашно истото ќе се издава во размерот 4 : 3, односно за 100 гр. хлеб 75 гр. брашно смес.

Член 3

Со оваа Наредба се одменуваат сите до сета издадени наредби, решенија и прописи во врска со висината на дажбите хлеб односно брашно.

Член 4

Наредбата влегуе во сила веднага и ќе биде објавена во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 5482 од 11. III. 1947 год.

Смрт на фашизмот — Слобода на народот!

МИНИСТЕР

на трговијата и снабдувањето:

Д. Бојановски — Дизел с. р.

85

На основании член 7.— став 1 од Уредбата за трошковите на трговијата на големо и на мало (Службен лист ФНРЈ бр. 106 од 31 XII 46) Владата на Народна Република Македонија донесуе

следниот

РЕШЕНИЕ

За постапката за одредување маржата односно работот за покривање трошковите од член 2.— на горната Уредба, за државните трговски претпријатија од републиканско и локално значење, а за артикли од локално производство кои немаат одредена единствена цена на мало за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, ниту на територијата на Народна Република Македонија

Точка 1

Се овластује Министерството на трговија и снабдуењето на НР Македонија, градските и околските народни одбори да определуваат маржа односно работ на тоа: Министерството, за државните трговски претпријатија од републиканско значење, а градските и околските народни одбори за државните трговски претпријатија од локално значење кои тргуваат со артикли од локално производство и немаат одредена единствена цена на мало на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, ниту на територијата на Народна Република Македонија.

Точка 2

Маржата односно работот се состои од:

а) нормирани трошкови на набавуењето и продавањата;

б) издатоци за рационализација на работењето и подигање на нивото на културното тргуење;

в) утврденниот допринос за фондот на раководството на претпријатијата;

Точка 3

Во нормирани трошкови на набавуењето и продавањата влегуваат овие групи трошкови:

1) Зависни трошкови на стоката: истовар, утовар и превоз од местото на производството до складот на претпријатието, природниот растур (кало и мањак) кои ќе настанат при транспортот;

2) Плати на работниците, службениците и допринос на заводот за социјално осигурување кои го терети претпријатието;

3) Осигурување на стоката во складот, манипулација на стоката природни растур (кало и мањак) во складот;

4) Кирна и закупнина, амортизациони отписи на сопствените згради, амортизациони отписи на инвентарот, осигурување на зградата, огрев, осветление и вода, оправка на зградата, одржување и чистење

5) Дажбит и на народните одбори извршен трешарина и местни даноци, такси останала осигуруења.

6) поштарина, такси за телеграми и телефони; канцелариски материјал, патни трошкови, трошкови на културно тргуење (огласи, реклами, узорци), камаи, трошкови на централата и управата, останали трошкови (новини, публикации итн.)

Точка 4

Сите државни трговски претпријатија од локално значење треба да достават на градскиот или околскиот народен одбор изработен предлог на збирот на трошковите од точка 3 на ова Решение и тоа во процент од вкупно предвидениот промет за следните групи артикли по одделение:

а) за воќе;

б) за поврќе;

в) за пресно месо;

г) за пресна риба;

д) за млеко;

г) за млечни производи;

е) за вино, ракија и др. алкохолни пијалоци;

ж) за огревно дрво, кљумур и јаглен;

з) за изработки од дрво (четки, сита, решета, мегли, корита, вретена);

и) за пегарско кошарско производи (кошаричи, кошери и настиљачи);

ј) за лук и кромид;

к) за варива;

л) за кромпир;

љ) за сточна храна;

и други артикли од локално производство кои не се побрени а немаат единствени цени на мало за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија односно на територијата на Народна Република Македонија

Претпријатијата се должни да достават исто така процент на секоја група трошкови према збирот на сите трошкови од точка 3, на ова Решение.

Претпријатијата од републиканско значење треба да достават предлог во горниот смисол до Министерството на трговијата и снабдуењето на НРМ.

Точка 5

Министерството односно народните одбори можат за поедини артикли од трговите поменати во точка 4, на ова Решение до колку се од особено значење да ги нормираат посебно трошковите на набавуењето и продавањата и да определат посебна маржа.

Точка 6

По добиените предлози од државните трговски претпријатија од локално значење извршните одбори на градските или околските народни одбори след проверка на истите ќе донесат одлука за маржата која ќе се состои од:

а) нормираните трошкови на набавуењето и продавањата;

б) максимални стопи за покривање издатоците за рационализација на работењето и подигање на нивото на културното тргуење;

в) допринос за фондот на раководството на претпријатието;

Донесената одлука од извршниот одбор за маржата треба да се достави до Министерството на трговијата и снабдувањето на НРМ за согласие.

Точка 7

Министерството односно извршните одбори на градските и околните народни одбори можат да одредат маржа повисока по што изнесуат нормирани трошоци на набавувањето и продавањето, издавањето за рационализација на работењето и подигање на нивото на културното тргување и доприносите на фондот на раководството на претпријатието.

Разликата меѓу повисоко одредената маржа и нормираната, државните трговски претпријатија од републиканско и локално значење должни се да ја уплатат во корист на буџетот на органот кој што ги основал. Од оваа разлика надлежниот административно оперативен раководител може да му остави на претпријатието до 25% на самостојно располагање. Износот кој што се остава на располагање на претпријатието ова ќе го употреби за рационализација во цел на поарно работење.

Точка 8

Ова решение стапуе во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применуе од 1 Ј 1947 год.

Скопје, 25 Ј 1947 год.

Претседател
на Владата на Народна
Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Врз основа чл. 4 од Уредбата за разносните на трговијата на големо и на мало издадена од Владата на НРМ бр. 1065 од 30 јануари 1947 година, по предлог од Министерот на трговијата и снабдувањето на НРМ, а во согласност со Претседателот на Владата на НРМ донесувам

РЕШЕНИЕ

За постотококот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културно тргување

1) Постотококот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културното тргување на претпријатијата на големо изнесуе:

а) претпријатија кои што продаваат артикли за исхрана:

1) трговија со земски производи (житарици, сточна храна, семе и лековито растение).

кај вкупен годишен промет до 500 милиони динари до 0,1%, а кај вкупен годишен промет преку овој износ за првите 500 милиони динари до 0,1%, а преку тој износ 0,05%;

2) трговија со индустриско прехранбени артикли, војке и поврке со меснати и сувомеснати производи и со млечни производи:

кај вкупен годишен промет до 200 милиони динари до 0,3%, за промет до 500 милиони динари за првите 200 милиони динари до 0,3%, а за останатите 300 милиони динари до 0,2%, а кај вкупен годишен промет преку 500 милиони динари за првите 200 милиони динари до 0,3%, а за наредните 300 милиони динари до 0,2%, а за износ преку овој до 0,1%;

кај вкупен годишен промет до 500 милиони динари до 0,3%, а за промет преку овој износ за првите 500 милиони динари до 0,3%, а за останатиот износ до 0,15%;

4. Претпријатија кои што продаваат индустриски артикли:

1. трговско мануфактурна стока и конфекција, јажарија парфимерија, кожна галантерија, преработена кожа, кожна галантерија, преработена кожа и со обукарски прибор, гумени производи:

кај вкупен годишен промет до 50 милиони динари до 0,2 0/0, а кај вкупен годишен промет преку 50 милиони динари до 0,2%, а преку овој износ до 0,1 %;

2. трговија со железарија, градежен материјал и санитарен уредј, електротехнички материјал, хемикалии, хартија и со производи од хартија:

кај вкупен годишен промет до 15 милиони динари до 0,3 1/2, а кај вкупен годишен промет преку 15 милиони динари за првите 15 милиони динари до 0,3%, а преку овој износ 0,1 1/2%.

3. Останатите трговски претпријатија на големо: кај вкупен годишен промет до 15 милиона динари до 0,3 0/0, а кај вкупен годишен промет преку 15 милиона динари за првите 15 милиони динари до 0,3 0/0, а преку овој износ до 0,15 0-0

II. — Постотококот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културното тргување на трговските претпријатија на мало изнесуе:

а) Претпријатијата кои што продаваат артикли за исхрана:

1. трговија со земски производи, војке и поврке, меснати и сувомеснати производи, млечни производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци и со индустриско — прехранбени артикли.

кај вкупен годишен промет до 30 милиони динари до 0,7 %, а преку овој износ до 0,4 %.

б) Претпријатијата кои што продаваат индустриски артикли:

1. трговија со мануфактурна и конфекциска стока, јажарија, парфимерија, кожна галантерија, преработена кожа и обукарски прибор, готови обувки и опинци, гумени производи, книги за школски потреби и со канцелариски материјал.

кај вкупен годишен промет до 30 милиони динари до 0,6% а кај вкупен годишен промет преку 30 милиони динари за првите 30 милиони динари до 0,6 %, а преку овој износ до 0,3 %;

2. трговија со железарска стока, градежен материјал и огрев, санитарен уредј, електротехнички материјал, хемикалии, хартија и со производи од хартија, бицикли, шивачки и писачки машини, физкултурни потреби и наменети:

кај вкупен годишен промет до 10 милиони динари до 0,6 0/0, а кај вкупен годишен промет преку 10 милиони динари за првите 10 милиони динари до 0,6 0/0, а преку овој износ до 0,3 0/0;

4. останатите претпријатија на мало;

кај вкупен годишен промет до 20 милиони динари до 0,6 0/0, а кај вкупен годишен промет преку 20 милиони динари за првите 20 милиони динари до 0,6 0/0, а износ преку овој до 0,3 0/0;

5. мешовити претпријатија на стока;

кај вкупен годишен промет до 50 милиони динари до 0,6 0/0, а кај вкупен годишен промет преку 50 милиони динари за првите 50 милиони динари до 0,6 0/0, а преку овој износ до 0,3 0/0.

III. — Ова Решение влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

Бр. 5798 февруари 1947 година
Скопје

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА
ПЛАНСКА КОМИСИЈА

К. Миљовски, с. р.

87

На основа чл. 3 од Уредбата на трошковите на управата и продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење Министерството на индустријата и рударство на НР Македонија, во согласие со Планската комисија на Народна Република Македонија, донесуе

РЕШЕНИЕ

За одредување нормирани трошкови на управата и продавачката на индустриски претпријатија та и продавачката на индустриски претпријатија, за група производи за кои ќе се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на Народна Република Македонија.

Чл. 1

За ниже наведени групи се одредуваат следните постотоци на нормирани трошкови на Управата и продавачката на претпријатија.

Група на производи:

Трошкови на управата и продавачката во
% од просечните
трошкови на производството

Јоргани, душеци	1,1%
Чорапи и цемпери	3%
Цемпер	3,3%
Гачи за капење дет., маш. и жен — памучни долни алишта	2,6%
Кожна конфекција	3,8%
Боја за кондури	1,2%
Свеки од парафин	2%
Керамички цевки, делови шамотни тули	12,8%
Мермерни плочки, споменици и крстеве	8%
Метален намештој, детски колички, школки клупи, циклирани маси и столчи	4,5%
Други изработки на металната индустрија	7,7%

Алва, докум, кекс нетипизиран, бонбони и сл.	2,3%
Компоти, слаќи, конзерви, зарзават салца	3,6%
Сушен зарзават и овошје	4%
Вештачки мраз	8,6%
Вино и ракија	1,5%
Нетипизирани производи на дрвената инд.	2,4%
Производи на графичка индустрија	5,6%

Чл. 2

Постотоци на трошковите на управата и продавачката на претпријатијата од Чл. 1 на ова Решение се пресметуваат од просечните трошкови на производството и преставуваат елемент од Чл. 1, став „а“ од Наредбата за нормирани трошкови на управата и продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно

Ова Решение стапуе на снага од денот на објавувањето.

Министер
на индустрија и рударство
Инж. Г. Василев, с. р.

Согласен

Претседател на Планската комисија
на НРМ

Киро Миљовски, с. р.

88

На основа на Чл. 2 од Уредбата на Владата на Народна Република Македонија за ставање во снага Уредбата за млеко преработувањето (објавена во „Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 5 од 8. III. 46 г.) бр. 1549 од 14. II. 1947 год, Министерот на земјоделието и шумарството во согласие со министерот на трговијата и снабдувањето на Народна Република Македонија донесува следно

РЕШЕНИЕ

За млеко — преработување на овчето и козјото млеко во Народна Република Македонија во 1947 година

1) Се задолжуваат околските и градските народни одбори на територијата на Народна Република Македонија, да преку реонските кооперативни сојузи односно поедини кооперации или претпријатија, секој на својата територија, организираат едни одстојби и одстојби на евалуациони — очални

2) Продавањето на млекото во млеко — преработувалните пунктови од страна на сопствениците на молзни овци и кози има да се договорува доброволно меѓу истите и односните Реонски кооперативни Сојузи односно кооперации или претпријатија

3) Млеко — преработувалната сезона ќе започне во полските реони од 1 март а во планинските од 1 мај 1947 година.

4) Млеко — преработувалните пунктови — мандри стојат под непосреден надзор контрола на односните народни одбори.

5) Санитарен — ветеринарен и стручен надзор по млеко — преработувањето ќе врши Министерство на земјоделието и шумарството.

6) Реонските кооперативни сјоузи, кооперациите и претпријатијата ангажирани во млеко — преработувањето произведените количества млечни производи ќе ги стават на располагање на Управата за откуп и промет со земјоделски и сточни производенија — Скопје, која ќе врши распределение на истите.

7) Се задолжува Управата за откуп и промет со земјоделски и сточни производенија, на реонските кооперативни сојузи, кооперациите и претпријатијата ангажирани во млеко — преработувањето да им, укаже содејствие и помош во организирањето на млеко — преработувањето во табавување за инвентар и злати, сол и слично.

8) Нужни финансиски средства за млеко — преработувањето ќе стават на располагање на се реонските кооперативни сојузи односно на кооперациите и претпријатијата од страна на Македонската стопанска банка — Централна на Народната банка ФНРЈ за НРМ Македонија во Скопје, а по прелходно одобрение на Министерството на финансите на Народна Република Македонија во вид на кредит, а на основанието претставени планови за млеко — преработувањето.

9) Цените на млеко се определуваат од земјоделскиот Уред за цени во согласност со Министерството на земеделието и шумарството на НРМ Македонија.

Цените на млечните производи се определуваат од Земскиот уред за цени на база на производните разности а во согласност со Министерството на земеделието и шумарството. Определените цени се однесуваат на такви производи кои одговараат на нормите определени од бактериолошко — ветеринарниот институт

10) Ова Решение влегува во сила веднага,
МИНИСТЕР
на трговијата и снабдувањето

(Д. Бојановски — Дизе) с. р.

МИНИСТЕР:

на земјоделството и шумарството
(Кр. Симовски) с. р.

89

За да се поарни материјалната положба на учителите и за да им се даат поарни услови за работа: Владата на Народна Република Македонија на основа чл. 6 од Законот на Владата на НРМ од 16 април 1945 год. на предлогот на Министерот за просвета го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1. Учителите кои што се на учителска служба по селата ќе примаат припадност како службениците од I разред на скаптијата.

2. Учителите кои што работат со комбинирани одделенија а со повеќе од 60 редовни ученици, ќе добијат месечна награда од 150. — динари.

3. Учителите кои што работат со комбинирани одделенија а со повеќе од 80 редовни ученици, ќе добијат месечна награда од 250. — динара

Исто така ќе добијат месечна награда од 250. — динар, и оние учители кои што водат две одделни паралелки.

4. Учителите кои што се на учителска служба во села оддалечени од околинскиот центар 15—25 км. ќе добијат месечна награда од 150. — динар.

5. Учителите кои што се на учителска служба во села оддалечени од околинскиот центар на 25 км. добијат месечна награда од 250. — динари.

6. Изузетно од местата опфатени во точка 4 и 5 може да се даде награда од 150 или 250. — динар, на учителите од оние места кои што ќе бидат определени од Министерот за просвета во согласност со Министерот на финансите.

7. Уголемувањето на припадностите и наградите споменати под точ. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ќе следуваат од 1 февруари 1947 година.

8. Изготвувањето на ова Решение се претоставува на Министерот за просвета и Министерот на финансите.

9. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Претседател на Владата

на НРМ Л. Колишевски с. р.

Министер на финансите

Д. Цамбас с. р.

Министер на просветата

Н. Минчев с. р.

90

На основание член I Законот за овластување — Владата на Народна Република Македонија за донесување Уредби по принајат на народно стопанство еното — Владата на Народна Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

за овластување градските и околинските народни одбори на Народна Република Македонија да го одредат постотококот на општите трошкови (режија) и стопата на добивката за тржавните угостителски претпријатија од локално значење на територијата на Народна Република Македонија

Чл. 1

За сите угостителски претпријатија од локално значење се овластуваат надлежните градски и околински народни одбори на Народна Република Македонија да го одредат постотококот на општите трошкови (режија) и стопата на добивката по претходно согласие на Министерството на трговијата и снабдувањето на Народна Република Македонија

Чл. 2

При определувањето на постотоците на општите трошкови (режија) и стопата на добивката ќе се има во предвид наредбата за категоризација на државните угостителски претпријатија на Народна Република Македонија. Упутство за елементите од кои се состојат поедини врсти трошкови на државните угостителски претпријатија на Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ бр. 6 од 31 јануари 1947 година) како и на стварните извршени калкулации на основа до

сегашното пословање на угостителските претпријатија.

Чл. 3

Одредените постотци на општите трошкови (режија) и стопата на добивката ќе се применуат од 1 јануари 1947 година.

Член 4

Ова Решение стапуе во сила од денот на објавувањето, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 год.

Број 1067

30 јанури 1947 година — Скопје

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија:
Лазар Колишевски, с. р.

91

Врз основа на чл. 3 став II од Уредбата за трошкови и добивката на државните угостителски претпријатија (Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 1946 год.) а на предлог на Министерството на трговијата и снабдувањето, Планската комисија на НР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОЦЕНТОТ НА ОПШТИТЕ ТРОШКОВИ (РЕЖИЈА) ЗА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1

Процентот на општите трошкови (режија) за поедини категории на државните угостителски претпријатија од републиканско значење изнесуе:

а) кај државните угостителски претпријатија од републиканско значење уврстени во категорија на специјални државни угостителски претпријатија 34% (тридесет четири од сто)

б) кај државните угостителски претпријатија од републиканско значење уврстени во прва група од втора категорија на државните угостителски претпријатија 25% (дваесет пет од сто) и

в) кај државните угостителски претпријатија од републиканско значење уврстени во втора група од втора категорија на државните угостителски претпријатија 20% (двајсет од сто)

Чл. 2

Ова Решение стапуе во сила со денот на објавувањето, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 год.
25 јануари 1947 год Скопје.

Планска комисија на НРМ

Претседател,

К. Миловски, с. р.

СОДРЖАЈ

Рег.	Стр.	Содржина	Стр.
78	97	УРЕДБА за дополнување и изменување на указот за распишување општи избори за избор на одборници за сите месни народни одбори на територијата на Народна Република Македонија	97
79	97	УРЕДБА за ставување ван снага на Уредбата на владата на Народна Република Македонија за млеко преработување	97
80		УРЕДБА за експроприацијата на недвижните имоти потребни за подигање	
		зграда на Министерството на внатрешните работи на НРМ	98
81		УРЕДБА за цените на градежните услуги, кои што ги вршат државните градежни претпријатија од локално значење и за печалбата и распределбата на печалбата на овие претпријатија во НРМ	99
82		УРЕДБА за укинување на Федералното аутомобилно претпријатие ФАП за Македонија	100
83		Правилник за постапка при експроприацијата и за начинот за утврдување на височината и исплатата накнадата на сопствениците на експроприраните имоти согласно Уредбата за експроприацијата недвижните имоти потребни за подигање зграда на Министерството на внатрешни работи на НРМ	101—103
84		Наредба за определување на дажбите хлеб за сето непроеизводително население во НРМ	103
85		Решение за постапката за одредување маржата, односно работот за покривање трошковите од чл. 2 — на горната Уредба во државните трговски претпријатија од републиканско и локално значење, а за артикли од локално производство кои немаат одредена единствена цена на мало за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, нити на територијата на Народна Република Македонија	104—105
86		Решение за постотококот за рационализација на работењето и подигањето нивото на културно тргување	105
87		Решение за одредување на нормирани трошкови на управата и продавачката на индустриски претпријатија за група производи за кои ќе се одредат единствени цени со важност на целата територија на Народна Република Македонија	106
88		Решение за млеко-преработување на овчето и козјето млеко во Народна Република Македонија во 1947 год.	106—107
89		Решение за да се поарни материјалната положба на учителите и за да им се дадат условија за работа	107
90		Решение за овластување градските и околиските народни одбори на Народна Република Македонија да го одредат постотококот на општите трошкови (режија) и стопата на добивката за државните угостителски претпријатија од локално значење на територијата на Народна Република Македонија	107
91		Решение за процентот на општите трошкови (режија) за државните угостителски претпријатија од републиканско значење	108